

# МУЗЕЈОТ ВО СТРУГА ГО ПРОСЛАВИ 80-ГОДИШНИОТ ЈУБИЛЕЈ

Со свеченост музејот "Д-р Никола Незлобински" во Струга ја прослави 80-годишнината од основањето на институцијата. Одбележувањето на јубилејот се одржа во хотелот "Дрим", со промоција на три изданија - монографијата на музејот, каталози за галеријата "Вангел Коџоман" и за иконите од галеријата во црквата "Св. Ѓорѓија" од Струга, како и новооткриените педесеттина икони при препокривањето на покривот на самата црква. Изданијата ги промовира византологот и академик Цветан Грозданов.

Сашо Цветкоски, историчар на уметноста и директор на Националната установа Музеј од Струга, истакна дека почетокот на музејската дејност во Македонија неразделно се поврзува со името на докторот Никола Незлобински и Музејот во Струга. Пред 80 години, во далечната 1928 година, овој учен и одважен Русин, емигрант, кого судбината и животот го носат далеку од родната земја, во Македонија и во Струга, во една од бараките на својот маларичен диспансер, ги отвори вратите на првата музејска збирка, со што ги постави основите на идниот Природо-научен музеј во Струга и воопшто на музеологијата во Македонија.

Во 1938 година оваа збирка прерасна во постојана музејска поставка, изложена и презентирана во нова зграда во која и денес се наоѓа.

Денес, 80 години подоцна, Музејот во Струга претставува современа институција во чии рамки, освен биолошкиот оддел кој се грижи за природонаучната збирка, делува и

археолошкото, етнолошкото, историското и ликовното одделение со Галеријата на Вангел Коџоман.

Монографијата 80 години музеј "Д-р Никола Незлобински", обемно издание со исцрпни податоци кое има околу 100 страници, збогатени со повеќе од 100 колорни фотографии и уште толку црно-бели. Цветан Грозданов истакна дека книгата е многу интересна, бидејќи во неа е сумиран севкупниот живот на основачот на музејот "Д-р Никола Незлобински", како и за другите одделенија во музејот. Тука е и препаратското одделение.

Исто така, во рамките на јубилејот на Националната установа Музеј "Д-р Никола Незлобински" беше промовирана книгата "Галерија на икони црква 'Св. Ѓорѓија' - Струга" од авторот Сашо Цветкоски, актуелен директор на установа. Во рамките на прославата премиерно беше прикажан документарниот филм за патронот на Музејот, Никола Незлобински. На крајот беа доделени благодарници.

**Стојан Кукунешоски**

Рубриците **ФОРУМ** и **ПИСМА** ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.

ПЗУ СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА

## ДЕНТА НОВА

- пломбирање
- лечење
- вадење
- протетика
- ортодонција
- имплантологија

Њу Делхиска 4  
локал 11, Скопје  
+389 75 577 600  
+389 75 471 947  
denta\_nova@yahoo.com



СО ОВОЈ КУПОН ИМАТЕ 20 % ПОПУСТ  
ЗА СТОМАТОЛОШКИ УСЛУГИ ВО  
ОРДИНАЦИЈАТА "ДЕНТА НОВА"